



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 31 декември 1977
Скопје
Број 46 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-601-128

620.

Врз основа на член 2 став 1-алинеја 2 и член 7 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“, бр. 8/77), член 102 од Кривичниот закон на СФРЈ и Одлуката на Претседателството на СРМ за давање групно помилување (бр. 06-560/2), Претседателството на СР Македонија ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 1978 ГОДИНА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

Абази Рамадан Алија,
Абди Целадин Салудин,
Абди Кемал Фикри,
Абдуловски Рамиз Нешат,
Алитовиќ Милан Миливоје,
Ангелов Коце Миле,
Анчевски Трајан Борис,
Ачиев Ристо Стеван,
Бегалиновски Благоја Љубе,
Бислим Усеин Зијадин,
Видимче Стефан Гого,
Влаши Муарем Ади,
Дејанов Владо Желџо,
Горѓиев Иван Горѓи,
Горѓиевски Манасија Стојадин,
Зекировска Рамадан Мурадија,
Ибраимовски Реџеп Дилавер,
Ивановски Веселин Блаже,
Илиевски Никола Момчило,
Јајов Јашар Керим,
Јусуфовски Хамди Рамадан,
Кајтазов Бајрам Кајтаз,
Коруновски Ангеле Илија,
Крстевски Трајан Зоран,
Крстевски Борис Димко,
Марковски Димитар Никола,
Мефаилов Ипче Илми,
Мехмед Рамадан Шемшедин,
Милосковски Јордан Трајанчо,
Мифтари Акиф Рушан,
Мифтари Шабан Камил,
Мишев Тодор Зоран,
Муслиевски Нухи Емин,
Наџак Јонус Керим,
Николовски Коце Петар,
Павлов Јован Љубо,
Петров Санде Драгиша,
Рабдишта Асан Сабри,
Реџеп Мустафа Џемзи,
Ризвани Кемал Васви,
Ристевски Манасија Киро,
Ристов Спасо Петар,
Рожајац Чазим Абдурахман,
Савик Михајло Велико,
Сековски Ангеле Борис,
Скандев Трајче Тодор,
Соколовски Илија Живко,
Стојановски Петко Пандил,
Стоевски Атанас Стојо,
Стоилов Глигор Стојан,
Ступљанин Рамиза Мурат,

Сулејман Зекир Дестан,
Трајковски Александар Стојан,
Терзиоски Трпо Живко,
Тофик Мустафа Реџа,
Филиповски Вогоја Благоја,
Халилов Зејнула Сами,
Цацановски Гуро Боге,
Цветановски Лазо Венче,
Целеши Реџеп Баки,
Шабани Ислам Џемаил.

II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали на:

Аврамов Симеонов Станој, од 5 (пет) на 4 (четири) години затвор,
Адеми Рамиз Тефик, од 7 (седум) на 6 (шест) години затвор,
Азизи Исни Мефаил, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци затвор,
Алексовски Стојмен Стефко, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година затвор,
Алитовски Назми Фаик, од 6 (шест) месеци на 4 (четири) месеци затвор,
Алија Арун Зекирија, од 6 (шест) години и 9 (девет) месеци на 5 (пет) години и 9 (девет) месеци,
Ангеловски Стојил Ангел, од 6 (шест) години на 5 (пет) години,
Ангеловски Борис Велин, од 9 (девет) години на 7 (седум) години и 6 (шест) месеци,
Ангеловски Раде Чедо, од 9 (девет) години на 8 (осум) години,
Андоновски Стојмир Владо, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
Асановски Назми Ибуш, од 5 (пет) на 4 (четири) години,
Бекири Лиман Наип, од 15 (петнаесет) на 14 (четиринаесет) години,
Вафтијари Вафтијар Џевџет, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 5 (пет) години,
Бекировски Кенан Хасан, од 10 (десет) на 9 (девет) години,
Бучков Божин Ристо, од 2 (две) години на 1 (една) година и 4 (четири) месеци,
Гаџевски Стево Ристо, од 7 (седум) на 6 (шест) години,
Гиновски Алексо Гојко, од 1 (една) година и 1 (еден) месец на 10 (десет) месеци,
Горѓиев Пешо Стојчо, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,
Демири Казим Сами, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
Демири Демир Сали, од 4 (четири) на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,
Димов Методија Симеон, од 10 (десет) на 9 (девет) години,
Дурлајков Иљо Ристо, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,
Горѓиев Саздо Кирил, од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,
Етем Захир Рифат, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,
Жежовски Методија Пецо, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,
Зекир Зекир Мали, од 15 (петнаесет) години на 13 (тринаесет) години и 6 (шест) месеци,

Зануни Зенун Сакип, од 14 (четиринаесет) години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци,
Златковик Сокол Златко, од 7 (седум) на 6 (шест) години,

Зубери Рустем Џемил, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,

Ибевски Мевљут Љутвија, од 12 (дванаесет) години на 11 (единаесет) години,

Ибриќ Делија Љеко, од 6 (шест) месеци на 4 (четири) месеци,

Илиевски Јордан Славе, од 6 (шест) на 5 (пет) години,

Имери Зекир Назми, од 5 (пет) години на 4 (четири) години,

Исмаиловски Илмија Алириза, од 4 (четири) на 3 (три) години,

Исовска Стојмир Вукица, од 5 (пет) на 3 (три) години,

Јахиха Асип Сефер, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,

Јешик Љубомир Зоран, од 7 (седум) на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци,

Јовановска Крсте Јова, од 15 (петнаесет) на 13 (тринаесет) години,

Јовановска Веселин Петра, од 10 (десет) на 5 (пет) месеци,

Кадрија Ферадим Исак, од 3 (три) на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

Кировски Круме Трајче, од 5 (пет) на 4 (четири) години,

Костадинов Васил Стојан, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Кршков Мите Стојан, од 3 (три) на 2 (две) години,

Куч Јакуп Халем, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,

Љоридес Ј. Ваиос, од 2 (две) години на 1 (една) година и 3 (три) месеци,

Маневски Мишо Драгиша, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,

Манева Богатин Спасена, од 1 (една) година на 6 (шест) месеци,

Мати Шаип Решат, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

Мислими Авдирауф Ружди, од 4 (четири) на 3 (три) години,

Митревски Наско Никола, од 12 (дванаесет) на 10 (десет) години,

Младенов Трајче Кирче, од 5 (пет) на 4 (четири) години,

Мојсовски Ѓорѓија Миле, од 2 (две) на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Муса Бејадин Назми, од 13 (тринаесет) на 12 (дванаесет) години,

Мустафов Реџо Бааки, од 6 (шест) месеци на 3 (три) месеци,

Настевски Насте Глигор, од 9 (девет) на 8 (осум) години,

Настевски Мите Кицо, од 4 (четири) на 3 (три) години,

Наумовски Илија Благоја, од 8 (осум) на 5 (пет) месеци,

Незири Фазлија Незир, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,

Николовски Петар Атанас, од 4 (четири) на 3 (три) години,

Николов Глигур Димитар, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,

Николовски Борис Љубе, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,

Павловски Благоја Трпе, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,

Пејовски Вангел Сиљан, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,

Пешев Страшо Младен, од 1 (една) година и 5 (пет) месеци на 1 (една) година и 2 (два) месеци,

Рамадан Неџат Авни, од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци,

Рамадани Муарем Муртеза, од 14 (четиринаесет) години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци,
Расимов Казим Кемал, од 5 (пет) години на 4 (четири) години,

Ристевски Тодор Александар, од 4 (четири) на 3 (три) години,

Савик Величко Станко, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,

Саздовски Јован Слободан, од 12 (дванаесет) на 11 (единаесет) години,

Саит Шабан Тефик, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Симоновски Миле Светислав, од 6 (шест) на 5 (пет) години,

Симоновски Станоје Тиче, од 8 (осум) на 7 (седум) години,

Синановски Ајдар Демир, од 2 (две) години и 8 (осум) месеци на 2 (две) години и 2 (два) месеца,

Сисирковски Трајче Методија, од 11 (единаесет) на 10 (десет) години,

Смилевски Димче Љубиша, од 4 (четири) на 3 (три) години и 3 (три) месеци,

Стојменов Мане Борисав, од 3 (три) години на 2 (две) години и 6 (шест) месеци,

Стојчески Илија Пане, од 6 (шест) на 4 (четири) месеци,

Стојчев Стојче Борис, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,

Талевски Благоја Јонче, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,

Талевска Стојан Мара, од 20 (дваесет) на 18 (осумнаесет) години,

Темелковски Дане Јованче, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,

Тодоровски Дане Илија, од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) месеци,

Трајковски Борис Симе, од 14 (четиринаесет) на 13 (тринаесет) години,

Трповски Илија Стојан, од 3 (три) на 2 (две) години,

Фаризи Демир Ајруш, од 13 (тринаесет) на 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци,

Цветковски Киро Перо, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,

Цригаров Панде Стојан, од 8 (осум) на 7 (седум) години,

Хасанај Ибрахим Хамди, од 4 (четири) на 3 (три) години,

Христов Коста Драган, од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 (шест) месеци,

Чобанов Димитар Ѓорѓи, од 3 (три) години на 2 (две) години и 3 (три) месеци,

Шабановски Али Џеладин, од 2 (две) години и 9 (девет) месеци на 2 (две) години и 3 (три) месеци,

Шакири Азис Реџеп, од 3 (три) години на 2 (две) години.

III

Од издржување на изречената казна затвор се ослободуваат:

Гачаша Александар Зоран,
Гонев Трајко Дине,
Ѓорѓиев Киро Јоџо,
Ѓошев Јован Митко,
Камчевски Ристо Димче,
Какров Атанас Доне,
Муаремовиќ Мустафа Фериз,
Танчев Спасо Ристо.

IV

Изречената казна затвор им се намали на:
Божиновски Славко Веле, од 5 (пет) на 3 (три) месеци,

Илиевски Петар Владо, од 7 (седум) на 4 (четири) месеци,

Мицевски Крсто Зоран, од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 (една) година,

Стоиљков Петар Иљо, од 6 (шест) месеци на 4 (четири) месеци,
Тодоровски Јован Ѓорѓи, од 6 (шест) месеци на 3 (три) месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила на 30 декември 1977 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-740

26 декември 1977 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

621.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 26 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна во траење од 2 месеца му се прости на:

1. Елес Косуми, од Штип.

II

Неиздржаниот дел од казната им се прости на:

1. Димитар Петре Тасев, од с. Пепелиште,
2. Петре Благоја Бошевски, од Битола.

III

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Дивание Блаже Митев, од Кочани,
2. Екур Шериф Муртовски, од Битола,
3. Благоја Никола Михајловски, од с. Вруток,
4. Неделко Петре Топалов, од с. Богданци,
5. Ванчо Спиро Папазов, од Кочани.

IV

Неиздржаниот дел од казната се намали за 3 месеци на:

1. Ристо Стојан Димов, од Радовиш.

V

Изречената казна се намали за 6 месеци на:

1. Стојан Димитрије Поп — Димитров, од с. Јурумлери.

VI

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Асантасим Абдулмеинан Идризи, од с. Теарце,
2. Никола Милан Георгиевски, од с. Белимбегово.

VII

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци му се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Атанас Борис Кесковски, од Охрид,
2. Хајрадин Каљуш Хајредини, од Скопје.

VIII

Изречената казна затвор од 6 месеци се заменува со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Акиф Ферит Лимановски, од с. Голем Пап-радник.

IX

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци му се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Фаик Сулејман Љума, од с. Глобочица.

X

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци му се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Саве Богдан Санев, од Скопје.

XI

Изречената казна затвор од 4 месеци ѝ се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Лена Андреја Бошковска, од Скопје.

XII

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци ѝ се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Даринка Драгутин Незироска, од Струга.

XIII

Неиздржаниот дел од казната затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Томислав Борис Петрушевски, од Гостивар.

XIV

Неиздржаниот дел од казната затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Димитрија Петракија Арсоски, од с. Извор.

XV

Неиздржаниот дел од казната им се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Тасим Нијат Ајдиновски, од Струга,
2. Борис Ампов Златковски, од Делчево.

XVI

Неиздржаниот дел од казната им се замени со условна осуда, со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Павле Александар Стојковски, од Скопје,
2. Нуредин Риза Исџамовски, од Кичево,
3. Стојан Нако Герасимов, од Гевгелија,
4. Трено Илија Ѓурчиновски, од с. Белчиште.

XVII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-738
26 декември 1977 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

622.

Врз основа на член 69 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Во Републичкиот буџет за 1977 година се врши изменување на распоредот на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во раздел 14 — Републички секретаријат за здравство и социјална политика, позицијата „170 (08) — Основни права од Законот за социјална заштита 4.000.000“ се брише.

2. Во раздел 16 — Републички секретаријат за финансии позиција 207 (08-5) — „За отплата на ануитети, по користени кредити и заеми“ износот „21.500.000“ се заменува со износот „19.500.000“.

3. Во Раздел 16 — Републички секретаријат за финансии, позиција 205 — „Тековна буџетска резерва“, износот „12.025.000“ се заменува со износот „17.025.000“.

4. Во Раздел 16 — Републички секретаријат за финансии, позиција 191 (01-2) „Средства за нови работни места во републичките органи“, износот „2.000.000“, се заменува со износот „3.000.000“.

II

Измените од претходната точка, Републичкиот секретаријат за финансии ќе ги спроведе во билансниот дел на Буџетот при изготвувањето на завршната сметка.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2460/1

22 ноември 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

623.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73) и член 169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАДБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛИНИЈА ОД НОРМАЛЕН КОЛОСЕК ГРАДСКО-ШИВЕЦ (ТОПИЛНИЦА „ФЕНИ“)

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес за изградба на железничка линија од нормален колосек на подрачјето на општините Титов Велес и Кавадарци.

2. Железничката линија од нормален колосек Градско-Шивец (Топилница „ФЕНИ“) се лоцира на подрачјето на општините Титов Велес и Кавадарци и истата ќе поминува низ атарите на населените

места: Градско, Паликура, Росоман, Рибарци, Манастирци, Трстеник и Шивец.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2367/1

22 ноември 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

624.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73) и член 169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТОТ ОД II РЕД КУМАНОВО — СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес за реконструкција на патот од II ред Куманово — Свети Николе на територијата на општините Куманово и Свети Николе.

2. Патот од II ред Куманово — Свети Николе од претходниот став се лоцира на подрачјето на општините Куманово и Свети Николе и истиот ќе се движи претежно по постојната траса.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2368/1

22 ноември 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

625.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73) и член 169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТОТ ОД II РЕД КИЧЕВО — МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес за реконструкција на патот од II ред Кичево — Македонски Брод на територијата на општините Кичево и Македонски Брод.

2. Патот од II ред Кичево — Македонски Брод од претходниот став се лоцира на подрачјето на општините Кичево и Македонски Брод и истиот ќе се движи претежно по постојната траса.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2369/1

22 ноември 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

626.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73) и член 169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКУМУЛАТОРИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес за изградба на индустриски објект за производство на акумулатори на подрачјето на општина Пробиштип.

2. Индустрискиот објект за производство на акумулатори од претходниот став се лоцира во КО на с. Калниште, м. в. „Гладно поле“ и „Дробак“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2495/1

5 декември 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

627.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), а во врска со член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ — МЕТАЛСКИ КОМПЛЕКС НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се утврдува општиот интерес за изградба на индустриски објект — металски комплекс на подрачјето на општина Прилеп.

2. Индустрискиот објект — металски комплекс од претходниот став се лоцира во реонот на с. Мажушиште, на околу 7 км. северозападно од Прилеп и тоа меѓу железничката пруга Прилеп — Титов Велес и патот Прилеп — Македонски Брод.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2496/1

5 декември 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

628.

Врз основа на член 35 став 1 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 20/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА

1. Се формира Комисија за исклучително материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна.

2. Во Комисијата се именуваат:

а) за претседател

Никола Митевски, претседател на Одборот за народна одбрана на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

б) за членови:

1. Фана Тозија, член на Советот на Републиката,

2. Миливој Давитковски, член на Комисијата за воени инвалиди на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

3. Аризан Несторовски, член на Советот на Републиката,

4. Димитар Тупурковски, член на Комисијата за стаж на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

5. Ели Наумовска, член на Советот на Републиката,

6. Решит Решитовски, член на Претседателството на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија.

3. Со донесувањето на ова решение, престанува на важи решението на Извршниот совет бр. 12-3035/1 од 24. 12. 1974 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2506/1

22 ноември 1977 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

629.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за формирање на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди и за воведување „Недела на солидарноста“ („Службен весник на СРМ“, бр. 30/74, 36/74, 10/76 и 44/77), републичкиот секретар за финансии донесува

НАРЕДБА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА

1. Организациите на здружениот труд од областа на стопанството што средствата на солидарноста ги водат на посебна сметка, со состојба на 31. XII. 1977 година, ќе ги уплатат на сметката „Средства на солидарноста на Републиката за отстранување на последиците од елементарни непогоди“, бр. 40100-655-58 и тоа до 20 јануари 1978 година.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 07-3103/1
29 декември 1977 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

630.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

Н А Р Е Д Б А ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1978 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 1978 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување и отстранување на следните заразни и паразитни болести кај животните:

1. Беснило;
2. Туберкулоза;
3. Бруцелоза;
4. Антракс;
5. Шушкавец;
6. Чума кај свињите;
7. Црвен ветар кај свињите;
8. Краста;
9. Атипична чума кај живината;
10. Заразна кривотница кај овците;
11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата;
12. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата;
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата;
14. Ехинококоза;
15. Пироплазмоза;
16. Заразни болести кај пчелите;
17. Заразни болести кај рибите;
18. Метилавост;
19. Заразно пресушување на вимето;
20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците;
21. Лептоспироза;
22. Лигавка и шап;
23. Јагарчивост;
24. Инфективен бронхит.

Потребни мерки за спречување и отстранување ќе се преземаат и против други заразни и паразитни болести кај животните од член 1 на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (Сојузен закон) и член 6 од Законот за здравствена заштита на животните (Републички закон) доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II

1. Беснило

Превентивна вакцинација на кучиња против беснилото ќе се изврши во целата Република од 3 јануари до 31 март 1978 година, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица во општината во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Вакцинацијата од став 1 на оваа точка ќе се изврши со вакцината Flury.

Кучињата кои до 31 март 1978 година не ќе имаат 4 месеци, како и кучињата што ќе се окучат подоцна, превентивно ќе се вакцинираат во периодот од 1 септември до 31 октомври 1978 година, ако во тој период наполниле 4 месеци.

Во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1978 година, општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството преку месните канцеларии ќе изврши регистрација на постојниот број кучиња во општината.

2. Туберкулоза

Во организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на говеда ќе се изврши еднократна туберкулинизација на говедата постари од 3 месеци во периодот од 1 февруари до 31 мај 1978 година.

Во определените рокови од став 3 на оваа точка ќе се изврши туберкулинизација на една третина од говедата на индивидуалните сточари во општината, постари од 3 месеци.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1978 година ќе се изврши туберкулинизација најмалку на половината од предвидениот број говеда во став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1978 година ќе се изврши туберкулинизација на преостанатиот предвиден број говеда.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се изврши туберкулинизација на говедата на сопствениците од став 2 на оваа точка, но така, што со нив да биде опфатено компактно подрачје на општината, во кое не е вршена туберкулинизација на говедата во 1976 и 1977 година, а во кое во текот на 1978 година ќе се земе крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата за преглед на бруцелоза.

Туберкулинизацијата ќе се изврши и во населените места во кои туберкулозата била констатирана во 1977 година, без оглед на тоа, дали се наоѓаат во подрачјето на општината во кое задолжително ќе се врши туберкулинизација или надвор од тоа подрачје.

Населените места од став 5 на оваа точка имаат првенство при спроведувањето на туберкулинизацијата.

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе покажат позитивна односно сомнителна реакција на говедски туберкулин подлежат на ретуберкулинизација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се смета за дефинитивен.

Говедата што при туберкулинизацијата покажат позитивна или сомнителна реакција на говедски туберкулин, ќе се обележат со маркица и до ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од другите говеда во стопанскиот двор на организацијата на здружениот труд односно на индивидуалниот сточар и ќе се третираат како да се заразени.

Говедата од став 8 на овој член, по барање на корисникот на општествени средства односно сопственикот, за време на карантинот, можат да се заколат за негова сметка, но под контрола на надлежниот ветеринарен инспектор.

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизацијата и ретуберкулинизацијата, позитивните и сомнителните реактори на говедски туберкулин заболат со клинички знаци на туберкулоза, истите можат да се заколат со право на надоместок на штета, но по претходно одобрување на Управата за ветеринарна служба.

Во стопанските дворови во кои се утврди туберкулоза кај говедата, ќе се врши туберкулинизација на говедата секои четириесет и пет дена, се додека кај сите говеда во тие стопански дворови не се добие негативен резултат за туберкулоза при две туберкулинизации извршени едноподруга.

Нововнесените говеда за приплод во Републиката задолжително ќе се туберкулинизираат најдоцна 45 дена по нивното внесување.

Во стопанските дворови на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари, во кои ќе се утврди туберкулоза кај говедата, задолжително ќе се изврши туберкулинизација на живината и свињите.

Во живинарските фарми на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари што се занимаваат со производство на јајда и живина за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 10% од кокошките најдоцна до 31. VI. 1978 година.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат живина за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 10% од внесената живина најдоцна 45 дена по внесувањето на истата.

Во живинарските фарми од став 14 и 15 на оваа точка во кои ќе се утврди туберкулозата кај кокошките, ќе се изврши туберкулинизација на сите

кокошки и колање на туберкулозните кокошки секои четириесет и пет дена, се додека кај сите кокошки не се добие негативен резултат на туберкулоза при две туберкулинизации извршени една-подруга.

3. Бруцелоза

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на организациите на здружениот труд и на индивидуалните сточари што се занимаваат со одгледување на говеда, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 1978 година.

Во определените рокови од став 3 на оваа точка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една третина од кравите, јуниците, биковите и јунчињата на индивидуалните сточари во општината.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1978 година ќе се земе крв најмалку од половината од предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза од ставот 2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1978 година ќе се земе крв од преостанатиот предвиден број крави, јуници, бикови и јунчиња.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се земе крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата од став 2 на оваа точка. Подрачјето на кое ќе се земе крв за преглед на бруцелоза треба да се совпаѓа со подрачјето на општината во кое ќе се врши туберкулинизација.

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв од сите крави, јуници, бикови и јунчиња во населените места во кои бруцелозата била констатирана во 1977 година, без оглед на тоа дали тие населени места се наоѓаат на подрачјето кое е опфатено со задолжителниот преглед на бруцелоза кај говедата или не.

Населените места од став 5 на оваа точка имаат првенство во земањето на крв.

Од сите овци во населените места во кои е установен абортус кај овците со непозната етиологија ќе се земе крв за преглед на бруцелоза.

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези на општествените стопанства и индивидуалните сточари, што се чуваат за расплод, ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најкасно до 30. IX. 1978 година.

Во стопанските дворови во кои ќе се установи бруцелоза кај луѓе, говеда, овци и свињи ќе се земе крв од сите приплодни говеда, свињи и овци секои три до четири седмици, се додека кај сите приплодни говеда, свињи и овци не се добие негативен резултат за бруцелоза при три земања на крв едноподруго.

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за приплод во Републиката, задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 10-от ден од нивното внесување.

4. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против болеста антракс во периодот од 1-ви април до 31 мај 1978 година.

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација против антраксот, како и грлата што ќе се отелат, ојагнат и ојдребат подоцна, дополнително ќе се вакцинираат против антраксот кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Како дистрикти на антраксот во смисла на оваа наредба ќе се сметаат населените места во кои антраксот е установен во последниве петнаесет години (1963—1977 година).

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став

1 од Републичкиот закон, ќе определи кои населени места на подрачјето на општината во смисла на став 3 од оваа точка ќе се сметаат за антраксни дистрикти.

Во сите населени места во кои во текот на 1978 година се установи антракс кај животните ќе се изврши еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против болеста антракс.

Еднократна вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот ќе се изврши во сите организации на здружениот труд што се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на антраксот односно кога не се знае неговото потекло.

5. Шушкавец кај говедата

Мерките пропишани во точка 4 за превентивната вакцинација на говедата, овците и коњите против антраксот, ќе се применуваат и против шушкавецот, со таа разлика, што против шушкавецот ќе се вакцинираат само говедата, а како дистрикти на шушкавецот, во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат населените места во кои шушкавецот бил утврден во последните пет години (1973—1977 година).

6. Чума кај свињите

Задолжителна превентивна вакцинација на свињите против чумата ќе се врши само во општествените свињарски фарми, според упатството на производниот завод, чија вакцина ќе се употребува.

Ако во текот на годината се појави чума кај свињите во некое населено место, надлежниот општински ветеринарен инспектор ќе ги определи населените места во кои ќе се изврши превентивна вакцинација на свињите против чумата.

7. Црвен ветар кај свињите

Превентивна вакцинација на свињите против црвениот ветар ќе се изврши во населените места и во организациите на здружениот труд што се сметаат за загрозуени од оваа заразна болест.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места и организациите на здружениот труд што одгледуваат свињи, што се сметаат за загрозуени од црвениот ветар кај свињите.

8. Краста

Во населените места во кои крастата кај овците владеела во текот на 1977 година, најдоцна до крајот на април 1978 година, ќе се изврши преглед на овците.

Прегледот од став 1 на оваа точка, согласно член 8 точка 1 од Законот за ветеринарната инспекција („Службен весник на СРМ“ број 45/73), го врши надлежниот ветеринарен инспектор односно овластената ветеринарна станица.

Во стадата овци во кои при прегледот се утврди краста треба неодамна, а најдоцна 15 дена по стрижбата да се изврши првото бањање на сите овци во тие стада. Второто бањање ќе се изврши 15 дена по првото. Истовремено ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки, според постојните прописи.

Во стадата овци во кои во текот на 1978 година се установи краста, неодамна ќе се спроведе лекување на болните овци, односно двократно бањање на сите овци во заразените стада, а ќе се применуваат и други ветеринарно-санитарни мерки спред постојните прописи (дезинфекција и др.).

Ако во некое населено место се утврди краста кај овците во едно стадо, ќе се изврши бањање на

сите овци во заразеното стадо, како и на сите овци од стадата кои пред утврдувањето на болеста паселе на пасиштето, на кое паселе и овците од заразеното стадо, односно на сите овци од стадата што минуваат по исти патишта по кои минувале и овците од заразеното стадо.

Овците од стадата што одат на летна испаша и во кои имало краста во текот на 1977 година, односно во кои ќе се појави таа во периодот пред тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се избањаат најмалку еднаш додека се на зимските пасишта.

На сопствениците чии стада овци подлежат на бањање според став 6 од оваа точка, ако овците не биле избањати, надлежниот општински ветеринарен инспектор нема да им издаде одобрение нивните стада овци да ги напуштаат зимските пасишта.

Паралелно со мерките против крастата кај овците ќе се врши преглед и контрола по однос на крастата кај другите домашни животни и ќе се преземат потребни ветеринарно-санитарни мерки за нејзиното сузбивање и искоренување.

9. Атипична чума кај живината

Задолжителна превентивна вакцинација на живината против чумата во 1978 година ќе се изврши на територијата на целата Република, според планот што ќе го изработи ветеринарната станица во општината, во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со вакцина „Ла Сота“, таа ќе се спроведува два пати годишно и тоа првиот пат во периодот од 1 март до 31 мај 1978 година и вториот пат во периодот од 1 септември до 30 ноември 1978 година. Притоа, во секое населено место меѓу првата и втората вакцинација треба да се запази интервал од околу 6 месеци.

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши со сува „Муктесар“ вакцина, таа ќе се спроведува еднаш годишно и тоа во периодот од 1 септември до 30 ноември 1978 година.

Општинскиот ветеринарен инспектор согласно член 76 точка 5 од Републичкиот закон, поаѓајќи од епизоотиолошката состојба во општината ќе определи која од напред споменатите вакцини ќе биде употребена на територијата на општината.

Задолжителна превентивна заштита на пилињата и подмладокот ќе се врши со вакцина „Ла Сота“ во текот на целата година sukcesивно според возраста на пилињата и подмладокот и упатството на производителот на вакцината.

Во организациите на здружениот труд заштита на кокошките, подмладокот и пилињата ќе се врши периодично и континуирано според возраста на живината и упатството на производителот чија вакцина се употребува.

10. Заразна кривотница кај овците

Превентивна вакцинација на овците против заразна кривотница ќе се изврши во населените места и во организациите на здружениот труд што се сметаат за загрозуени од оваа заразна болест.

Ќе се изврши лекување на овците во стадата за кои ќе се утврди дека се заразени со заразна кривотница.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 30 точка 11 и член 35 став 1 од Републичкиот закон ќе ги определи населените места и организациите на здружениот труд што одгледуваат овци, што се сметаат за заразени од оваа заразна болест, односно во кои треба да се спроведе лекување.

На лекување подлежат сите овци во заразените стада, во текот на кое задолжително се спроведуваат ветеринарно-хигиенски и зоопротективни мерки (одделување на болните од здравите

овци, хируршка обработка и дезинфекција на чапунките кај болните овци, секојдневна дезинфекција на чапунките кај одвоените „здрави“ овци, горење односно закопување на отпадоците од чапунките по хируршката интервенција, напуштање на заразеното пасиште за 14 дена, колење на овците со тешки непоправиви деформации и др.).

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Ќе се изврши заштитна вакцинација на овците против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај јагнињата во населените места и во организациите на здружениот труд во кои ќе се установи во последните пет години (1973—1977 година).

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон ќе ги определи населените места и организациите на здружениот труд во кои ќе се врши вакцинација од став 1 на оваа точка.

12. Тифус кај живината и бел пролив кај пилињата и други салмонелози

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што се занимаваат со производство на јајца и живина за расплод, најмалку два пати годишно, во временско растојание од 6 месеци, со методата на брзата аглутинација, ќе се изврши преглед на тифус на 10% од живината во тие фарми.

Во општествените и индивидуалните живинарски фарми што увезуваат јајца и живина за расплод, ќе се изврши преглед на тифус на 10% од живината во фармата односно од грлата добиени од увезените јајца.

Ако во фармата од став 1 на оваа точка се установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се врши преглед на сета живина во заразената фарма на тифус и колење на заразената живина, сè додека кај живината во заразената фарма не се добие негативен резултат при два прегледа извршени еднопосредно.

За време на карантинот на внесената живина и јајца за приплод од странство и од други подрачја на земјата надлежниот општински ветеринарен инспектор за карантинот, ќе испрати до ветеринарно-дијагностичката установа, овластена со решението за карантинот, најмалку 50% од бројот на пцовисаните грла односно од бројот на неизведените јајца за лабораториско испитување на тифус кај живината.

13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и говедата

Во населените места и во организациите на здружениот труд во кои лабораториски се установи постоење на белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај говедата и овците ќе се изврши најмалку двократно третирање на говедата и овците во тие населени места против овие болести (на пролет и на есен).

Од сите стада говеда и овци на организациите на здружениот труд, како и од стадата овци и говеда, чии сопственици се индивидуални сточари, во населените места за кои постои сомнение дека се заразени со белодробна стронгилоза, односно со желудечно-цревни паразити ќе се земе материјал за лабораториско испитување.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во кои ќе се земе материјал од овците и говедата за лабораториско испитување, како и населените места и организациите на здружениот труд во кои ќе се врши двократно третирање на овците и говедата против белодробната и желудечно-цревната стронгилоза.

14. Ехинококоза

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши четирикратна дехелментизација на кучињата со дронцид, сколобан или друго ефикасно средство што ќе биде одобрено во текот на годината и тоа првата во периодот од 3-ти јануари до 31 март 1978 година, втората три месеци по првата, третата три месеци по втората и четвртата три месеци по третата.

При спроведувањето на дехелментизацијата од став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу одделните дехелментизации треба да се запази интервал од три месеци.

Дехелментизацијата од став 1 и 2 на овој член ја вршат овластени ветеринарни работници.

15. Пироплазмоза

Во периодот од 1 април до 30 септември 1978 година ќе се изврши најмалку двократно бањање со против крлежни средства на сите мерино овци односно сите внесени говеда од благородни раси во Републиката.

16. Заразни болести кај пчелите

Ќе се врши преглед во однос на заразните и паразитните болести кај пчелите на сите сандаци (кошници) пчели во организациите на здружениот труд што се занимаваат со пчеларство, како и преглед на сите сандаци (кошници) пчели на индивидуални пчелари во населените места каде постојат индикации или сомнение за присуство на заразни односно паразитни болести кај пчелите.

17. Заразни болести кај рибите

Во текот на 1978 година ќе се изврши најмалку двократен задолжителен преглед на вештачките рибници во Републиката и при сомнение на појава на заразна болест кај рибите ќе се испрати материјал за лабораториски преглед во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации на здружениот труд во земјата.

Прегледот од став 1 на оваа точка, согласно член 8 точка 1 од Законот за ветеринарната инспекција, ќе го изврши надлежниот ветеринарен инспектор односно овластената ветеринарна станица.

18. Метилавост (фасциолоза)

Во сите населени места и во организациите на здружениот труд во Републиката, во кои со лабораториски преглед ќе се установи метилавоста (фасциолозата кај овците и говедата), ќе се изврши најмалку двократно превентивно третирање на истите против метилавоста. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1978 година, според планот што ќе го изработат ветеринарните станици и ветеринарните служби на земјоделските и другите организации на здружениот труд од подрачјето на општината, во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 став 1 од Републичкиот закон, ќе ги определи местата во кои ќе се земе материјал од овците и говедата за преглед на метилавоста и во кои ќе се изврши третирање на овците и говедата против метилавоста.

19. Заразно пресушување на вимето

Во текот на 1978 година ќе се изврши еднократен лабораториски преглед на млекото од сите крави во организациите на здружениот труд кои се занимаваат со одгледување на говедата за болеста

заразно пресушување на вимето и лекување на грлата за кои ќе се утврди дека се болни од заразно пресушување на вимето.

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Од овците болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето ќе се земе материјал за лабораториско испитување и ќе се врши лекување на сите болни односно сомнително болни овци од оваа болест.

21. Лептоспироза

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и јунчињата, како и земената крв од маториците, женските назимчиња и од нерезите во текот на 1978 година за преглед на бруцелоза (точка 3 од наредбата) лабораториски ќе се прегледа и на лептоспироза.

22. Лигавка и шап

Во периодот од 1 до 31 мај 1978 година во организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на говеда ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап на сите приплодни говеда постари од 3 месеци.

Во периодот од 15 септември до 15 октомври 1978 година во организациите на здружениот труд од став 1 на оваа точка, ќе се изврши превентивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против лигавка и шап на сите приплодни говеда што за прв пат во својот живот биле вакцинирани со оваа вакцина во периодот од 1 до 31 мај 1978 година, на телињата постари од 3 месеци и на говедата што дотогаш воопшто не биле вакцинирани.

23. Јагарчивост

Во периодот од 1 март до 15 мај и од 15 ноември до 15 декември 1978 година против јагарчивоста кај говедата ќе се изврши третирање на говедата во сите населени места во СР Македонија во кои ќе се утврди ова паразитно заболување кај говедата.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на ветеринарството, согласно член 35 од Републичкиот закон, ќе ги определи населените места во општината во кои ќе се врши задолжително третирање на говедата против хиподермозата.

24. Инфективен бронхит

Во сите општествени живинарски фарми во Републиката ќе се изврши заштитна вакцинација на подмладокот против инфективниот бронхит, според упатството на производителот на вакцината.

III

Утврдувањето и објавувањето на болестите од дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод во една од овластените ветеринарно дијагностички организации на здружениот труд во земјата.

IV

Евиденцијата за спроведување на мерките определени со оваа наредба се води и извештаите се доставуваат на утврдените обрасци.

V

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 11-1972/2
14 декември 1977 година
Скопје

Републички секретар за
земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

325.

Врз основа на член 149 од Законот за пензиско-то и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72 и 36/76), а во врска со член 46 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА

I

Стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување за 1978 година се определува на 9,70% од личните доходи и другите примања што служат за утврдување на пензиската основа, односно во висина од 14,15% од чистите лични доходи и другите примања што служат за утврдување на пензиската основа.

Пресметувањето и уплатувањето на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување со примена на стапката на придонесот на чистите лични доходи и другите примања што служат за утврдување на пензиската основа определена во претходниот став ќе се применува доколку личниот доход не ги содржи сите придонеси од личниот доход.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-2042/1
19 декември 1977 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

326.

Врз основа на член 149 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), член 45 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА

I

Додатниот придонес за стажот на осигурување-то што се смета со зголемено траење служи за покривање на зголемените обврски на пензиското и инвалидското осигурување што настануваат поради сметањето на стажот на осигурувањето со зголемено траење и со намалувањето на старосната граница на осигурениците на одредени работи и работни задачи.

II

Додатниот придонес од точка I на оваа одлука го плаќаат организациите на здружениот труд, самоуправните организации и заедници и други работни заедници кои не се организирани како организации на здружен труд по стапка од:

а) 4,85% од личниот доход односно 7,075% од чистиот личен доход — за работниците кои вршат работи и работни задачи на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа се сметаат како 18 месеци стаж на осигурување;

б) 3,23% од личниот доход односно 4,716% од чистиот личен доход — за работниците кои вршат работи и работни задачи на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа се сметаат како 16 месеци стаж на осигурување;

в) 2,42% од личниот доход односно 3,537% од чистиот личен доход — за работниците кои вршат работи и работни задачи на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување;

г) 1,61% од личниот доход односно 2,358% од чистиот личен доход — за работниците кои вршат работи и работни задачи на кои секои 12 месеци ефективно поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

III

Додатниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување по стапките од точка II на оваа одлука се пресметува на чистиот личен доход на работниците кои вршат работи и работни задачи на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење.

Со оваа одлука се опфатени осигурениците од член 116 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

IV

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките на додатниот придонес за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење за 1977 година бр. 01-1699/1 („Службен весник на СРМ“ бр. 45/76).

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-2044/1
19 декември 1977 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

327.

Врз основа на член 149 став 5 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), член 45 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77) и член 203 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА СО ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ ПРОСЕК ЗА 1978 ГОДИНА

I

Додатен придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалид-

носта над утврдениот просек, во 1978 година плаќаат сите организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства (во натамошниот текст: организации) кои според својата дејност спаѓаат во групите на дејности во кои бројот на инвалидите го надминува определениот просек и се опфатени со оваа одлука.

II

Додатниот придонес од точка I на оваа одлука го плаќаат организациите кои според својата дејност се распределени во следните групи на дејности, и тоа:

	Од личниот доход	Од чистиот личен доход
I. 0115, 0118, 0125, 0128, 020	0,30%	0,48%
II. 0117, 0119, 0132, 0500, 0605	0,40%	0,60%
III. 0112, 0120, 0139	0,50%	0,75%
IV. 0107, 0121	0,60%	0,89%
V. 0122, 0127	0,70%	0,99%
VI. 0110	0,80%	1,17%
VII. 0106, 0111, 0113, 0123	1,36%	1,98%

III

Организациите кои вработуваат инвалиди на трудот од II и III категорија на инвалидност со полно работно време можат да бараат намалување на стапката на додатниот придонес од точка II на оваа одлука и тоа за:

- 10% ако во просек вработуваат еден инвалид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници;
- 15% ако во просек вработуваат еден инвалид на трудот на 51 до 70 активни осигуреници и
- 20% ако во просек вработуваат еден инвалид на трудот на 1 до 50 активни осигуреници.

Во бројот на вработените инвалиди на трудот не влегуваат инвалидите на трудот кои организациите се должни да ги вработат согласно со Законот.

IV

За намалување на стапките, односно престанување на обврската за плаќање на додатниот придонес од точка II на оваа одлука, поради знатно изменети услови и околности кај одделни организации, одлучува Комисијата за утврдување на штети и отпис на ненаплативи побарувања при Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

V

Основица за пресметување на додатниот придонес од точка I на оваа одлука претставува чистиот личен доход остварен од работа во редовното работно време, од работа подолга од полното работно време и од дополнителна работа.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-2045/1

19 декември 1977 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

328.

Врз основа на член 118 став 1 и 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) и член 73 став 2, член 99 и 138 став 1 точка 1 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА СО ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1977 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се врши аконтативно усогласување на пензиите и другите парични примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1977 година во однос на 1976 година во износ од 12%.

II

Старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, се зголемуваат за 10,80% и за износ од 24,50 динари.

На зголемувањето од претходниот став подлежат сите пензии определени од пензиска основа во која не е влезен целосно или делумно личниот доход односно основницата на осигурувањето од 1977 година, сразмерните делови на пензиите остварени врз основа на меѓународни конвенции за социјално осигурување до 31 декември 1977 година за осигурениците чие последно вработување било во странство, како и исклучително признаените пензии според член 27 и 44 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување до 30 јуни 1977 година.

Привремените пензии определени според член 38 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зголемуваат за 10,80% и за износ од 24,50 динари со тоа што така зголемената пензија не може да биде повисока од граничниот износ на најниското пензиско примање.

Пензиите на борците од НОВ од пред 9. 9. 1943 година определени од гарантираната пензиска основа во смисла на член 38 став 4 односно член 42 став 2 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување (понатамв: Законот за основните права) се зголемуваат за 10,80% и за износ од 24,50 динари, ако тоа зголемување за корисникот е поповолно од усогласувањето според одредбите на член 42 став 2 од Законот за основните права со примена на загарантираната најниска пензиска основа која ќе се утврди за 1978 година.

III

Паричниот надоместок за телесно оштетување како и материјалното обезбедување и привремените надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат на усогласување по член 99 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зголемуваат за 12%.

Основата од која се одредува висината на паричниот надоместок за телесно оштетување во 1977 година се зголемува за 12% и од 1 јануари 1978 година изнесува:

- 1) за телесно оштетување настанато по несреќа на работа или професионално заболување 1200 динари;
- 2) за телесно оштетување настанато по болест или повреда надвор од работата 840 динари.

IV

Како основница за определување износот на зголемувањето на пензиите и другите примања според точка II и III став 1 од оваа одлука служи износот на пензијата без заштитниот додаток, односно износот на другите примања што на корисникот му следува за месец декември 1977 година, не земајќи го предвид зголемувањето според Одлуката за вонредно усогласување на пензиите и другите примања според порастот на трошоците на животот во 1977 година.

V

Зголемувањето по оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1978 година и се смета за аконтативно зголемување на пензиите и другите примања заради по-

растот на просечните трошоци на животот со тоа што дополнително ќе се изврши соодветна корекција на усогласувањето ако според конечно утврдениот индекс на движењето на просечните трошоци на животот во 1977 во однос на 1976 година се покаже разлика повеќе од 0,5%. Ако процентот на разликата биде понизок од 0,5%, тој износ ќе се засмета при усогласувањето на пензиите со движењето на просечните трошоци на животот во 1978 година.

VI

На пензиите зголемени според одредбите на оваа одлука се додава износот на заштитниот додаток определен според одредбите на соодветната одлука.

VII

Усогласувањето на пензиите и другите примања според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

VIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2043/1

19 декември 1977 година

Скопје

Претседател,

Лилјана Манева, с. р.

329.

Врз основа на член 11 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77) и член 26 став 2 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

I

Најнискиот износ на пензиите за 1978 година изнесува 1000 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-2046/1

19 декември 1977 година

Скопје

Претседател,

Лилјана Манева, с. р.

330.

Врз основа на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77) и член 125 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА

I

Граничниот износ на најниското пензиско примање за определување висината на заштитниот додаток на пензиите, почнувајќи од 1 јануари 1978 година, се утврдува во износ од 1900 динари.

II

Определувањето на новиот износ на заштитниот додаток според граничниот износ на најниското пензиско примање од претходната точка на корисниците на пензија кои имаат право на таков додаток на ден 1 јануари 1978 година ќе го изврши Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по службена должност, без донесување на писмени решенија.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-2048/1

19 декември 1977 година

Скопје

Претседател,

Лилјана Манева, с. р.

331.

Врз основа на член 203 став 1 точка 4 и член 240 став 4 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73, 28/74) и 45/76), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ИНВАЛИДИ НА ТРУДОТ И ДЕЦАТА-ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ

I

Во Одлуката за висината и начинот на доделувањето на средства за вработување на невработените инвалиди на трудот и децата — инвалиди на осигуреници („Службен весник на СРМ“ бр. 45/76) во член 5 бројката „30.000“ се заменува со бројката „50.000“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-2049/1

19 декември 1977 година

Скопје

Претседател,

Лилјана Манева, с. р.

332.

Врз основа на член 98 став 2 и член 118 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМОСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ДЕЦАТА-ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕТО

I

Во Одлуката за висината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот и децата-инвалиди на осигуреници за времето додека се врши професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето („Службен весник на СРМ“ бр. 43/75 и 45/76) во точка II бројката „1030“ се заменува со бројката „1180“.

П

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-2050/1
19 декември 1977 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

333.

Врз основа на член 12 став 1 алинеја 11 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на заедничката седница на сите делегати, одржана на 20 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА

1. За обезбедување средства за вршење задачи и работите на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Републичка заедница) за 1978 година, општинските заедници на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: општински заедници) уплатуваат придонес во висина утврдена со оваа одлука.

2. Висината на придонесот од претходната точка се утврдува во зависност од вкупните приходи остварени во претходната година на подрачјето на општинската заедница одделно за здравственото осигурување на работниците и земјоделците.

3. Вкупниот придонес на општинските заедници за 1978 година се утврдува во вкупен износ од 5.758.383 динари и се распоредува:

Општинска заедница	Годишен придонес		Вкупно
	Работ.	Земјод.	
0	1	2	3
1. Скопје	1.795.881	98.731	1.894.612
2. Битола	345.512	116.355	461.867
3. Прилеп	274.285	101.230	375.515
4. Куманово	224.340	107.075	331.415
5. Кратово	24.423	10.555	34.978
6. Крива Паланка	51.952	23.095	75.047
7. Титов Велес	354.127	54.585	408.712
8. Кавадарци	103.394	21.900	125.294
9. Свети Николе	51.055	24.510	75.565
10. Штип	192.960	39.095	232.055
11. Пробиштип	49.360	10.020	59.380
12. Берово	43.910	22.585	66.495
13. Делчево	50.220	15.885	66.105
14. Радовиш	43.125	38.245	81.370
15. Кочани	99.015	48.625	147.640
16. Охрид	168.100	18.780	186.880
17. Струга	103.415	16.395	119.810
18. Кичево	74.867	19.630	94.497
19. Дебар	32.740	4.782	37.522
20. Тетово	203.845	147.415	351.260
21. Струмица	202.460	131.890	334.350
22. Гостивар	129.244	68.770	198.014
ВКУПНО:	4.618.230	1.140.153	5.758.383

4. Од средствата остварени од придонесот на општинските заедници и од другите приходи ќе се финансираат трошоците на самоуправните органи на Републичката заедница, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и на здравството на Југославија, Стручната служба на Републичката заедница и другите потреби на Републичката заедница.

5. Општинските заедници придонесот од точката 3 на оваа одлука ќе го уплатуваат во полза на средствата на Републичката заедница најдоцна до 20-ти во месецот за изминатиот месец и тоа во висина од 1/12 од утврдениот годишен придонес.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 0601-1885/1
20 декември 1977 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

334.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 20 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Во Одлуката за утврдување Листа на готовите лекови што можат да се издаваат на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на заедниците на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 22/77), Листата на лековите се дополнува со следниве лекови:

Р. бр.	Назив на лекот	Производител	Форма на лекот
1	2	3	4
1	Adrianol — T	Здравје	капки за нос за деца
2	Aldergam	Алкалоид	таблети, капки
3	Aluminium hidroksid	Хемофарм	капсули
4	Amoksicilin	Белупо	капсули, суспензија, капки за деца
5	Arficin	Белупо	капсули
6	Cefalexin	Алкалоид	капсули, сируп
7	Cerson	Белупо	таблети
8	Ditamin	Лек	капки
9	Doxafen R	Лек	маст, супозитории
10	Doxafen plus	Лек	маст, супозитории
11	Holevid	Крка	таблети
12	Ibuprofen	Белупо	дражеи
13	Indometacin	Белупо	капсули
14	Lexilium	Алкалоид	таблети
15	Lithii-carbonat	Алкалоид	таблети
16	Lorsilan	Белупо	таблети
17	Microgynon-30	Алкалоид	дражеи
18	Microgynon-50	Алкалоид	дражеи

1	2	3	4
19 Oricillin	Здравје	сируп	
20 Silapen-200	Белупо	сируп	
21 Silapen-500	Белупо	таблети	
22 Silapen-1000	Белупо	таблети	
23 Sulpirid	Белупо	капсули, таблети, сируп	
24 Torecan	Крка	дражеи, супозитории	
25 Uroterp	Крка	капки, капсули	
26 Vasopresin	Сандос	спреј	

II

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-1831/1
20 декември 1977 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

335.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 4 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 20 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ

I

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице.

II

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице не може да биде помала од:

- 1) во случај на смрт на осигурено лице до една годишна возраст — 630,00 динари;
- 2) во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст — 1.000,00 динари;
- 3) во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст — 1.380,00 динари; и
- 4) во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години — 1.750,00 динари.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-678/1 од 22 април 1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 20/75.

Број 0601-1864/1
20 декември 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите,
Сергије Гегоски, с. р.

336.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 4 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 20 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

I

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место.

II

Висината на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место не може да биде помала, и тоа:

- 1) ако се упатуваат во места на територијата на СР Македонија — 80,00 динари;
- 2) ако се упатуваат во места надвор од територијата на СР Македонија — 100,00 динари;
- 3) ако се упатуваат во Скопје — 90,00 динари; и
- 4) ако се упатуваат во другите републики и покраински центри — 125,00 динари.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-677/1 од 22 април 1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 20/75.

Број 0601-1865/1
20 декември 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите,
Сергије Геговски, с. р.

337.

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и членот 4 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 20 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

I

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на помошта за спрема на новородено дете.

II

Висината на помошта за спрема на новородено дете не може да биде помала од 320,00 динари за секое новородено дете.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-676/1 од 22 април 1975 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 20/75.

Број 0601-1866/1
20 декември 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот
на делегатите на работни-
ците — корисници на
услугите,

Сергије Геговски, с. р.

338.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“, бр. 20/70 и 29/73), член 13 став 1 алинеја 4 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 12 став 1 алинеја 8 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 20 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се усвојува Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1978 година.

Член 2

Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 0601-1894/1
20 декември 1977 година
Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА

I

За подобрувањето на целосната здравствена состојба и заштита на населението и постигнатите резултати, меѓу другото, се базираат на спроведувањето на донесената Програма за здравствена заштита на населението, Програмата за задолжителни видови на здравствена заштита, Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СР Македонија, Акциона-

та програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија.

Програмата е изготвена врз основа на републичките општоздравствени приоритетни проблеми и процеси. Во неа се вклопени основните интенции на глобалните правци на развојот на здравството во Републиката и поставките на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СР Македонија.

На ист принцип и методологија преку самоуправни договарање — средбено планирање, секоја општина треба да изготви своја програма врз основа на своите специфичности, процеси, реализација и материјални можности.

ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

Од досегашните согледувања на демографските карактеристики, здравствената состојба на населението на СР Македонија, бројните анализи во врска со санитарно-хигиенските и епидемиолошките услови на средината каде живее и работи човекот, организацијата и раширеноста на мрежата на здравствени работни организации и нивната кадровска структура и друга опременост, економските можности на општествено-политичките заедници, како и зацртаните основни поставки во Општествениот план за развој на Републиката, како приоритетни проблеми за решавање во 1977 година се следните:

- високата смртност и заболувањето на доенчињата и малите деца;
- неповолната хигиенско-епидемиолошка состојба на средината во која живее и работи населението и акутните заразни заболувања;
- хроничните дегенеративни заболувања (кардиоваскуларните, малигните неоплазми, дијабетесот и др.);
- професионалните заболувања, оштетувања и повреди;
- душевните и нервните заболувања;
- ниското ниво на здравствената просветеност и културата на населението;
- крводарителството; и
- нерамномерниот регионален развој на здравствената дејност, посебно на болничко-стационарната.

ЗАБОЛУВАЊЕ И ВИСОКА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА

Година	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Морталитет на доенчиња	82,2	75,5	67,5	66,6	65,1	60,7
Умрени доенчиња на 100 умрени лица	25,0	22,0	20,7	21,1	20,4	19,5

Од показателите се гледа дека смртноста на доенчињата во СР Македонија е сè уште доста висока во однос на другите републики во СФРЈ (60,7% во 1976 година), иако во последните години се чувствува постојано опаѓање. Иста тенденција на опаѓање покажува и односот на умрените доенчиња на 100 умрени.

Продолжувањето на спроведувањето на Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СРМ, во голема мерка ќе придонесе за решавање на овој приоритетен проблем, како и со другите мерки што ќе се преземат од здравствените работни организации и од општествено-политичките заедници.

Со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СРМ предвидените мерки ќе се спроведуваат со активно учество во следните здравствени работни и други организации: Здравствениот дом — Скопје,

Заводот за заштита на мајки и деца, клиниките при Медицинскиот факултет, медицинските центри, здравствените домови и станици, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, органи и организации.

ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СОСТОЈБА НА СРЕДИНАТА ВО КОЈА ЖИВЕЕ И РАБОТИ НАСЕЛЕНИЕТО И АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

Динамиката на урбанизацијата во СРМ се карактеризира со релативно брз развој, што во основа ги решава повеќето од постоечките санитарно-хигиенски проблеми во градовите од една, а од друга страна создава други проблеми, особено на полето на загадувањето на човековата средина со постоење на разноврсни биолошки, хемиски, физички ноксии кои штетно делуваат врз здравјето на човекот.

Спроведувањето на Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ ќе продолжи и во наредната година преку одредени мерки по вид и обем, со што ќе се придонесе за подобрување на хигиенската и епидемиолошката состојба, како и со други мерки и ќе земат учество: здравствените домови и станици, хигиенско-епидемиолошките одделенија и другите дејности во медицинските центри, Републичката и општинските санитарни инспекции, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други заинтересирани органи и организации.

Во нашата Република остануваат и понатака приоритетни здравствени проблеми — акутните заразни заболувања, пивната раширеност, можноста на компликации, учество во смртноста, како и ненасекаде решените хигиенско-епидемиолошки проблеми на средината во која живее и работи населението, за кое неминовно се наметнува доследното продолжување на мерките предвидени со законските прописи за спречување и сузбивање на заразните заболувања, како и мерките предвидени со Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба.

Во спроведувањето на мерките за намалување и спречување на акутните заразни заболувања ќе учествуваат: Републичката и општинските санитарни инспекции, хигиенско-епидемиолошките одделенија при медицинските центри, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, како и другите заинтересирани органи и организации.

ХРОНИЧНИТЕ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА (КАРДИОВАСКУЛАРНИТЕ, МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ, ДИЈАБЕТЕСOT И ДР.)

Во структурата на морбидитетот, кардио-васкуларните заболувања во последните години го заземаат третото и четвртото место, како причини за смрт со тенденција на постојан пораст, така да во 1976 година со 22,0% се на I-то место како причина за смрт.

Појавата на овие заболувања претежно во групите на продуктивното население, што условува негово проучување и следење од сите заинтересирани фактори.

За решавање на овој приоритетен проблем неминовно се наложува потребата од посебна организациона поставеност на здравствените работни организации, отворање на диспанзери за хронични и дегенеративни заболувања, а посебно насочување кон решавање проблемот на кардиоваскуларните заболувања, нивното спроведување, раното откривање и преземање на адекватни мерки.

Поради тоа, потребно е организирање на единици за ургентна медицина и интензивна нега на срцевите болни со адекватно стручно оспособување на здравствениот кадар, како и соодветна современа опрема.

Во спроведување на мерките ќе учествуваат: медицинските центри, клиниките на Медицинскиот факултет, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, организите и организациите заинтересирани за оваа дејност.

Карактеристично е за заболувањата од малигните неоплазми дека во последно време во нашата Република се забележува тенденција на покачување на бројот на заболелите и умрените од малигни неоплазми. За осетниот пораст од малигни заболувања, од една страна, придонесува брзиот развој на урбанизацијата, индустријата, сообраќајот, надворешната средина, зголемување бројот на канцерогените фактори, а од друга страна, продолжувањето должината на просечниот век на живеење на човекот.

Од показателите во амбулантно-поликлиничките и специјалистичките организации се забележува нагледување на заболувањата од малигни неоплазми за околу 3,5% во 1975 во однос на 1974 година. Истото зголемување се забележува и во болничко-стационарната дејност.

Како мерка за решавање на овој проблем се наметнува потребата од донесување на законски прописи за задолжително пријавување на заболелите од малигни неоплазми од страна на здравствените работни организации, со што се овозможува целосен увид на овој проблем преку устроениот регистар за рак при Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје.

Овој проблем наметнува потреба од отворање на онколошки диспанзери во поголемите медицински центри врз регионална основа, усовршување на соодветен стручен кадар и опремување со соодветна опрема, за рано откривање и навремено лекување на малигните заболувања.

Во спроведувањето на мерките ќе земат учество: Институтот за радиологија и онкологија, клиниките при Медицинскиот факултет, сите здравствени работни организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други органи и организации.

Следејќи го движењето на дегенеративните хронични заболувања, како и дијабетесот во структурата на заболувањата и состојбите од година во година бележат перманентен пораст, кое го потврдува и индексниот показател од 153,0% во 1975 во однос на 1971 година.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, ОШТЕТУВАЊА И ПОВРЕДИ

Анализата на професионалните заболувања, оштетувања и повреди на работа укажува на важноста на проблемот и зазема едно од приоритетните места во здравствената заштита на оваа категорија население.

Динамиката на развојот на индустриските капацитети во голема мерка допринесоа со своите сложени технички и технолошки процеси и присуството на разни материи кои штетно влијаат врз здравјето и доведуваат до повреди и оштетувања, посебно таму каде хигиено-техничките мерки не се спроведуваат во целина.

За успешно спроведување на здравствената заштита на работниците потребно е натамошно согледување на морбидитетите, трауматогените фактори, како и преземање на рано откривање, спречување, отстранување, лекување и рехабилитација.

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: здравствените станици во работните организации, дејностите на медицината на трудот, медицинските центри и здравствени домови, Републичкиот завод за здравствена заштита и други работни организации заинтересирани за здравствена заштита на работниците, како и општествено-политичките заедници.

ДУШЕВНИ И НЕРВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Карактеристично е тоа што во овој период значително зголемување има во групата на психичките и нервни заболувања за 31,4⁰/₀ во однос на 1972 година, што услови учеството во структурата во најчестите групи на заболувања да се зголеми од 10,8% во 1972 година на 12,3⁰/₀ во 1976 година.

НИСКО НИВО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ПРОСВЕТЕНОСТ И КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Непосредно влијание, во редоследот на приоритетните здравствени проблеми имаат: ниското ниво на здравствената и општата просветеност на населението, лошите навики, обичаите и обредите кои постојат кај дел од населението.

Постојаната програмирана здравствено-воспитна активност од сите профили на здравствени работници и здравствени работни организации, главно ќе допринесе за подигање на здравствената просветеност и култура кај населението и измена на лошите навики и обичаи.

Активноста на здравствено-воспитната дејност треба да биде усмерена, пред сè, кон изнесените приоритетни проблеми во општините и Републиката и да биде реализирана преку соодветни видови и обем на мерки.

Во спроведувањето на здравствено-воспитните мерки ќе учествуваат: Здравствениот дом — Скопје, Заводот за здравствена заштита на мајки и деца, сите здравствени работни организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, Црвениот крст, општествено-политичките заедници, училиштата и другите органи и организации заинтересирани за оваа дејност.

КРВОДАРИТЕЛСТВО

Еден од приоритетните проблеми во здравствената заштита и во 1977 година е недостигот од крв и крвни деривати што е резултат од намалувањето на бројот на доброволните дарители на крв од една страна, а од друга страна, зголемувањето на хируршките интервенции од повредите на работа, вон работа, сообраќајните несреќи и другите медицински интервенции, што наложува да се спроведат следните мерки:

- донесување програма за потребни количини на крв и крвни деривати, како и обезбедување доволен број на дарители на крв за околу 3⁰/₀ од градското население и 1% од останатото;
- оспособување и специјализирање на здравствениот кадар за работа на оваа дејност;
- современо допремување и опремување на организационите единици за трансфузиологија;
- постојано следење на развојот на медицинските гранки, посебно хируршките кои имаат потреба од крв во примената на терапијата;
- програмирана и организирана пропагандна дејност со цел активирање на населението за учество во крводарителството.

НЕРАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ, ПОСЕБНО НА БОЛНИЧКО-СТАЦИОНАРНАТА

Со оглед на тоа дека во нашата Република до денес не е извршено самоуправно договарање за регионална поставеност на здравството, здравствената дејност е организирана и се обезбедува главно преку комуните.

Мрежата на здравствените организации и единици се карактеризира со нерамномерна развиеност и нерамномерно обезбедување на здравствениот кадар, особено на поедини профили.

Бројот на лекари од општа практика бележи покачување во 1975 со 62 во однос на 1971 година. Иако се забележува зголемување на овој вид кадар, сè уште нивниот број е недоволен и нерамно-

мерно распореден по одделни општини, а посебно тој недостиг се чувствува во неразвиените општини и селските населби.

Здравствената заштита на претшколските деца како задолжителен вид на здравствена заштита која се врши во претшколските диспанзери, иако има извесно зголемување на бројот на организирана заштита, сè уште во четири општини не постојат диспанзери за здравствена заштита на деца. Меѓутоа, во 26 општини каде постојат такви диспанзери сè уште не се комплетни со кадар и опрема, а во некои нема ни советувашишта.

Здравствената заштита на школски деца е недоволно развиена по одделни општини, бидејќи од 87 организациони единици 43 се во Скопје. Иста е состојбата и со лекарите, бидејќи од 63 лекари во Републиката 27 се во Скопје, од кои 11 лекари-специјалисти од вкупно 16 во Републиката.

Кај школските деца во 15 општини здравствената заштита не е одвоена просторно и кадровски од здравствената заштита на возрасните.

Здравствената заштита на работниците иако се подобрува сепак е посебно организирана само во 14 општини, од кои голем број организациони единици се од Скопје, Битола и Прилеп. Лекари-специјалисти од оваа гранка има вкупно 41, од кои 30 во Скопје, по два во Куманово и Битола, три во Титов Велес и по еден во Гостивар, Кочани, Прилеп и Струмица.

Здравствената заштита се обезбедува од 369 стоматолози во 1976 година, што е за 76 стоматолози повеќе од 1974 година. Но, и покрај зголемувањето, истите не се рамномерно распоредени во одделни општини.

Болничко-стационарната дејност се обезбедува во болнички одделенија при медицинските центри, клиниките и институтите на Медицинскиот факултет, Општата болница — Скопје, специјалистичките болници, заводите, природните лекувашишта и вонболничките стационари. Се бележи зголемување на бројот на организационите единици и бројот на болничките кревети, но нивната дистрибуција по видови и намена е различна. Зголемувањето на бројот на болничките постели за рехабилитација и невропсихијатрија се цени како позитивно, бидејќи е во сообразност со зголемувањето на бројот на болните од овој вид на заболување. Меѓутоа, сè уште големиот број на болнички постели на белодробната туберкулоза наложува пренаменување за други болести.

Распоредот на болнички постели, гледано по општини, е неповолен, што негативно се одразува на побрзиот и поскладниот развој на болничката дејност и на економичноста на работата. Постои нерамномерност на бројот на лекари во однос на распореденост по општини, како и во однос меѓу лекари-специјалисти и лекари од општа практика. Сè повеќе расте бројот и учеството на лекарите-специјалисти што доведува до концентрирање на лекарите во поголемите градови.

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРОГРАМАТА:

- намалување на заболувањата и високата смртност на доенчињата и малите деца;
- подобрување на здравствената заштита на мајките, доенчињата и малите деца;
- подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ;
- откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и другите заразни заболувања;
- намалување на хронично-дегенеративните заболувања (кардиоваскуларните, малигните, нервните и душевни заболувања, дијабетесот и др.);
- регистрирање и намалување на професионалните заболувања и оштетувања;

- унапредување на крводарителството и обезбедување доволни количини на крв и крвни деривати;
- зголемување и унапредување на активниот метод на лекување;
- рамномерен регионален развој на здравството;
- рехабилитација на професионалните и други заболувања и оштетување на здравјето;
- спроведување на методата за активно лекување и нега на болен во домашни услови;
- засилување на здравствената заштита за време на зимскиот и летниот туризам во туристичките места;
- борба против сообраќајниот трауматизам;
- кадровско зајакнување на патронажната служба, и
- здравствено просветување.

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

За намалување високата смртност на доенчињата и малите деца, како и следењето развитокот на здравствената состојба на децата и младината, да се спроведуваат мерките предвидени со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца;

— Да се вршат систематски прегледи на забите и санирање на заболувањата;

— Преглед, лекување и рехабилитација на заболени деца, вклучувајќи ги и сите ортопедски и други помагала;

— Организирање на советувалишта и диспанзери во недоволно развиените подрачја;

— За подобрување на здравствената заштита на бремените жени и мајките да се спроведуваат мерките од Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и Програмата за задолжителните видови на здравствената заштита;

— За подобрување на епидемиолошката состојба и намалувањето на заболувањата на заразните болести да се спроведуваат мерките од Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската состојба и мерките предвидени со Програмата за задолжителните видови на здравствената заштита;

— Спроведување на превентивната работа за рано откривање на хроничните заболувања;

— Лекување, контрола и рехабилитација на хроничните заболувања;

— Патронажни посети на болните за поодделни хронични заболувања кои се наоѓаат на домашно лекување;

— Евиденција и редовно пријавување на болестите кои подлежат на пријавување;

— Отворање на онколошки диспанзери во поголемите медицински центри;

— Регистрирање на професионалните заболувања и оштетувања на здравјето на вработените;

— Интензивно проучување на здравствената состојба на вработените, условите за работа и заштитата на работа;

— Отворање на диспанзери по медицина на трудот во поголемите работни организации и правилно функционирање на постојните;

— Проучување на причините за апсентизмот и трауматизмот;

— Откривање, лекување и рехабилитација на повредените и заболени од професионални и други заболувања;

— Унапредување на крводарителството преку спроведување на Програмата за зголемување бројот на доброволните дарители на крв;

— Зголемување бројот на медицинските единици, особено во недоволно развиените подрачја, интензивирање на амбулантно-поликлинички и диспанзерски метод на работа;

— Со регионализација да се изврши рамномерен развој на здравството, посебно на болничко-стационарните установи;

— Спроведување на методата за лекување и нега на болен во домашни услови со обезбедување на потребен стручен надзор;

— За намалување на последиците од сообраќајниот трауматизам да се организираат и опремуваат здравствени станици во населените места во непосредна близина на поголемите сообраќајни патишта кои ќе служат за давање здравствена заштита и на повредените во сообраќајните несреќи;

— Зголемување или одржување на исто ниво на медицинскиот кадар во здравствените работни организации за време на зимскиот и летниот туризам во туристичките места, и

— Перманентно да се спроведува здравствено воспитување на населението преку програмско-воспитна работа во разни форми со користење на методи и нагледни здравствено-воспитни средства.

ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

339.

Врз основа на член 28 од Статутот на Заедницата на научните дејности, а во врска со член 4 и 7 од Општествениот договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка преку Републичкиот буџет и финансиските планови на републичките самоуправни интересни заедници во 1977 година бр. 12-493/1 од 28. III. 1977 година, Собранието на Заедницата на научните дејности, на XXII-та седница одржана на 25. X. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ УПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

I

По остварувањето на приходите на Заедницата на научните дејности до предвиденото ниво со Општествениот договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка преку Републичкиот буџет и финансиските планови на републичките самоуправни интересни заедници во 1977 година, сите натамошни празнења да не бидат вршени во полза на Заедницата, туку обврзниците да бидат ослободени по основ на придонесот од доходот на организациите на здружен труд и по основ на придонесот од личниот доход од работен однос.

II

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1712/1

26 декември 1977 година

Скопје

Претседател,
проф. д-р Тодор Цунов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

340.

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ број 5/74) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 19 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1978 година се определува во височина од 7,50% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита — од 2,70%; и

— стапка на придонесот за правата од здравствената заштита што Заедницата сама ги утврдува — од 4,80%.

Член 2

Работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионални дејности за себе и за работниците вработени кај нив, корисниците на пензии и инвалидинии, заедниците за работите на вработувањето за лицата што се привремено без работа, се должни да плаќаат придонес за здравствено осигурување по стапка од 10,75% и тоа:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 3,85%;

— за права што Заедницата сама ги утврдува — 6,90%.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е нето личниот доход и нето примањето, односно износот на пензијата и инвалидината и другите примања, договорената основица за осигурување, како и просечниот износ исплатен на име паричен надоместок на привремено безработните лица за времето за кое се плаќа придонесот.

Член 3

Пособниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружениот труд (деташирани работници) се определува по стапка во височина од 20% од утврдената основица што ја претставува:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основица се зема исплатениот просечен нето личен доход во категоријата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено спрема претходната година.

Член 4

Стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести, се утврдува:

а) 0,50% од доходот на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи распоредени во областите од 0,1 — 10 од Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ број 34/76).

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход на мален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доходот;

б) 0,50% од личниот доход за обврзниците на придонесот распоредени во областите од 11 — 14 од Одлуката за единствената класификација на дејностите.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Член 5

Придонес за повреда на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,70% од нето основица ќе пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонесот, за вработените со договор за дело и за продолжено работно време, како и работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност за себе и за работниците вработени кај нив.

Член 6

За пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основица за придонес, се утврдуваат следните основици и тоа:

1. за лицата вработени како неквалификувани работници — 1.900;

2. за лицата вработени како полуквалификувани работници — 2.100;

3. за лицата вработени како квалификувани работници — 2.500;

4. за лицата вработени како висококвалификувани работници — 3.000;

5. за домашните помошнички — 2.200.

Основиците се утврдени во нето износ.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 0205-1540/12
19 декември 1977 година
Тетово

Претседател,
Звојко Блажевски, с. р.

341.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 став 2 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ број 5/74) и член 206 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на ден 19 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата за работа над кои постои право на сопственост, ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување во 1978 година во следниве износи:

- по стапка од 6⁰/₁₀ од личниот доход од земјоделска дејност;
- паушал по член на домаќинството од 60,00 дин.; и
- паушал по домаќинство од 150,00 дин.

Член 2

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност а немаат сопствена земја, ќе плаќаат придонес по домаќинство во износ од 400,00 дин. и по член на домаќинството по 60,00 дин.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 0205-1540/16
19 декември 1977 година
Тетово

Претседател,
Звонко Блажевски, с. р.

Обласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Томилав Ристо Трајчевски од село Дихово, против тужената Цветанка Ташко Кунова од Австралија, со непознато место на живеење.

Се повикува тужената да се јави пред овој суд или да одреди свој полномошник. Во спротивно, по барање на судот од Центарот за социјална работа — Битола ќе ѝ се постави привремен старател кој ќе ја застапува по спорот пред овој суд.

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 885/77.
(102)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Бајрамова Енисе од Штип, против тужениот Бајрамов Али, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Бајрамов Али да се јави во судот или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на овој спор.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 316/77.
(100)

Мијова Сава од Штип, ул. „Железничка“ бр. 23 поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Адманов Митко, сега со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местото на живеење на тужениот не се познати се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Цацков Јордан, судски приправник во Општинскиот суд во Штип.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 581/77.
(101)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор по тужбата на малолетните тужители: Авзи, Сафет, Абдула, Сузана и Хаздра, сите Јусуфи, застапувани од законскиот застапник мајката Ханумша Вафтијари од Тетово, ул. „Јадранска“ бр. 13, а против тужениот Мехмет Хавзиов Јусуфи од Тетово, времено на работа во Австрија, за утврдување на законска издршка.

Се задолжува тужениот Мехмед Јусуфи во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави на Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник. Доколку не го стори тоа ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 691/77.
(98)

Пред овој суд се води спор за повраќај на заем по тужбата на тужителот Стојан Ристовски од село Челопек, против тужениот Трајан Гинчевски од Тетово, сега со непозната адреса во САД. Вредност на спорот 18.500 динари.

Се повикува тужениот Трајан Гинчевски од Тетово, сега со непозната адреса во САД, да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде одреден старател, во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до окончување на овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1189/77.
(99)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води тужба за надомест на штета од тужителот Димитриевски Делчо од Тетово, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 409 против тужениот Амза Арслан Руфат од Скопје, ул. „520“ бр. 15, сега со непознато место на живеење. Вредност на спорот 10.859,45 динари.

Се повикува тужениот Амза Руфат да се јави пред овој суд, да достави точна адреса или да определи полномошник кој ќе се јави за него во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател од Центарот за социјални работи на општината Тетово кој ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 776/77.
(96)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Пред Општинскиот суд во Охрид се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Димитриоска Виданка од Охрид, против тужениот Димитриески Цанко од село Цер, Кичевско, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Димитриески Цанко да се јави пред овој суд, да достави точна адреса или да определи полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател, по барање на судот, од Центарот за социјални работи на општината Кичево кој ќе се грижи за неговите права и интереси во овој спор.

Од Општинскиот суд во Охрид, П. бр. 495/77..
(97)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решение-то Фи. бр. 350 од 6. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 216 ги запиша во судскиот регистар деловните единици на ЗИК „Струмица“ ООЗТ „Комерцијално“ — Струмица, и тоа:

1. Деловна единица — Продавница, со седиште во Урошевац, ул. „Зенел Ајдин“ бр. 4.

Предмет на работење:

— продажба на колонијални стоки и земјоделски производи на мало, како и алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Раководител: Николиќ Војмир.

2. Деловна единица — Продавница, со седиште во Урошевац, ул. „Емин Дураку“ бр. 11.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица бр. 1.

Раководител: Хусни Целадини.

3. Деловна единица — Продавница, со седиште во Урошевац, ул. „Трајко Грковиќ“ бр. 22.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица број 1.

Раководител: Тршани Дануш.

4. Деловна единица — Продавница, со седиште во Урошевац, ул. „Ленинградска“ бр. 70.

Предмет на работење:

— претставување и застапување на работната организација и ускладување на стоки кои се предмет на работење на работната организација.

Раководител: Цветковиќ Момчило.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Комерцијално“ во состав на РО ЗИК „Струмица“ — Струмица од 31. V. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 350, 351, 352 и 353/76. (233)

Окружниот стопански суд во Штип со решение-то Фи. бр. 61 од 25. II. 1977 година, на регистарска влошка бр. 213 го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Продавница, со седиште во Куманово, ул. „Срчко Пужељка“ бр. 1. на РО Памучна индустрија „Македонка“ — Штип.

Предмет на работење:

— продажба на сите видови индустриски стоки регуларна и фелерична.

Раководител: Драга Симоновска.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Работната заедница — заеднички служби при РО Памучна индустрија „Македонка“ — Штип, бр. 770-12/РСЗС од 24. IV. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 61/77. (239)

Окружниот стопански суд во Штип со решение-то Фи. бр. 24 од 27. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 203-03-07 го запиша во судскиот регистар основањето на деловна единица под фирма: Деловна единица — Продавница број 85 за продажба на мало на сите видови колонијални-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, со седиште во Кочани, во состав на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани при РО „Нова трговија“ — Кочани.

Предмет на работење:

— промет на мало на сите видови колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Раководител: Цинцов Стојан.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на РО „Нова трговија“ — Кочани, бр. 0201-1/26 од 4. III. 1976 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 24/77. (224)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 52 од 21. II. 1977 година, на регистарска влошка бр. 359-00-06 ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Откупен пункт, со седиште во село Уларци, Кочанско на Земјоделско-трговската работна организација „Момин Преслап“ — село Блатец.

Предмет на работење:

— откуп на сите видови земјоделски и сточарски производи, продажба на репроматеријали и за-

штитни средства, продажба на сточна храна, брашно и др. животни намирници за земјоделските производители и кооперанти на работната организација.

Раководител: Панче Дине Манев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Централниот работнички совет на Земјоделско-трговската работна организација „Момин Преслап“ од село Блатец, Кочанско, бр. 01-236 од 16. VI. 1976 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 52/77. (226)

Окружниот стопански суд во Штип со решение-то Фи. бр. 2 и 3 од 17. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 16 го запиша во судскиот регистар основањето на деловни единици на Земјоделската задруга „Илинден“, со седиште во село Моноспитово, Струмичко и тоа:

1. Земјоделска задруга „Илинден“, село Моноспитово, Струмичко, Откупен пункт, со седиште во село Турново, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп и промет на сите видови земјоделски производи, репроматеријали, сточна храна, амбалажа и др.

Раководител: Витанов Никола.

2. Земјоделска задруга „Илинден“, село Моноспитово, Струмичко, Откупен пункт, со седиште во село Сарај, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп и промет на сите видови земјоделски производи и репроматеријали, сточна храна, брашно, амбалажа и др.

Раководител: Јанев Живко.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Илинден“, село Моноспитово, Струмичко, бр. 317 од 20. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 2 и 3/1977. (231)

Окружниот стопански суд во Штип со решение-то Фи. бр. 44 од 8. II. 1977 година, на регистарска влошка бр. 266 го запиша во судскиот регистар основањето на деловна единица на ООЗТ „Услужни дејности со трговија“ — Струмица на „Агроремонт“ — Струмица — Деловна единица — Продавница за промет на големо и мало на резервни автоделови и земјоделски машини и возила, со седиште во Битола, ул. „Добриное Радослављевиќ“ бр. 12 во состав на ООЗТ „Услужни дејности со трговија“ — Струмица при ОЗТ „Агропромет“ — Струмица.

Предмет на работење:

— промет на големо и мало на резервни автоделови и земјоделски машини, гуми, акумулатори, аутокозметика, моторни возила и земјоделски машини, автоелектрика, промет со електроматеријали и уреди во домаќинството, промет со сите видови водоводни и канализациони материјали и посредување.

Раководител: Христов Александар.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе при ООЗТ „Услужни дејности со трговија“ — Струмица, во состав на ОЗТ „Агроремонт“ — Струмица, бр. 03-6096/1 од 9. X. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 44/77. (232)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 18 од 27. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 213 го запиша во судскиот регистар следното: Предметот на работењето (дејноста) на Памучната индустрија „Македонка“ — Штип се проширува уште и со:

— амбулантна (подвижна) трговија.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на ПИ „Македонка“ — Штип, бр. 770-40/С од 27. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 18/77. (219)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 47 од 11. II. 1977 година, на регистарска влошка бр. 343 го запиша во судскиот регистар следното: Покрај генералниот директор на РО Претпријатие за превоз на патници и стока, шпедиција, промет и туризам во земјата и странство „Исток-транс“ — Штип Милев Киро, се овластени да ја потпишуваат работната организација и следните лица:

1. Гицев Трајан — раководител на товарен сообраќај и претставништва, кој ќе ја потпишува РО по однос на склучување на комерцијални договори, потпишување на жиро-сметка, чекови, меници и др. инструменти за плаќање;

2. Донев Крум — раководител на финансиско-плански развоен сектор, кој ќе ја потпишува РО по однос на материјално финансиско работење, жиро-сметка и други инструменти за плаќање.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Централниот работнички совет при РО „Исток-транс“ — Штип, бр. 0204-51 од 9. II. 1977 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 47/77. (222)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 31 од 27. I. 1977 година, на регистарска влошка бр. 203-03-08 ја запиша во судскиот регистар деловната единица под фирма: Деловна единица — Продавница бр. 13, со седиште во Кочани, на „Нова трговија“ — Кочани ООЗТ „Прехрана“ — Кочани.

Предмет на работење:

— продажба на мало на сите видови колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Раководител: Стоилковски Јован.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Извршниот одбор на ОЗТ „Нова трговија“ — Кочани, бр. 0202-3/24 од 3. IX. 1975 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 31/77. (223)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 343 од 10. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 241 го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот директор на ОЗТ Централно основно училиште „Кирил и Методи“, село Иловица — Струмичко се сменува. На негово место за в. д. — директор е именуван Ѓорѓе П. Цатев кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на ОЗТ Централно основно училиште „Кирил и Методи“, село Иловица, Струмичко, бр. 03-314/1 од 15. X. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 343/76. (46)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 223 од 16. VII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 203 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани Благој Гацов престанува. За в. д. директор е именуван Драган Петров кој со неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата.

Директор на Општ правен сектор е Арсов Живорад, кој не ги потпишува сите финансиски документи.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет бр. 0201-218 од 14. VII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 223/76. (61)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 280 од 21. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 251 го запиша во судскиот регистар следното: Место досегашниот директор д-р Милан Рускоски на ОЗТ Здравствена станица од Пехчево, е именуван за в. д. директор д-р Ѓеорѓиев Иван кој со потполно и неограничено овластување ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружениот труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на Здравствената станица — Пехчево, бр. 02-211/3 од 26. VIII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 280/76. (131)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 337 од 9. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 203 го запиша во судскиот регистар следното: Деловната единица — Продавница бр. 39, со седиште во село Чешиново, Кочанско, во состав на ООЗТ „Прехрана“ при ОЗТ „Нова трговија“ — Кочани ја дополнува својата дејност уште и со продажба на леб.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Прехрана“ — Кочани при Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 337/76. (140)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 272 од 30. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 254 го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица „Бифе-подрум“, со седиште во Радовиш, ул. „Маршал Тито“ бр. 115, на Хотелско-угостителското претпријатие „Хунап“, Радовиш.

Предмет на работење:

— продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци, прехранбени месни производи, цигари, кибрит, послужување со алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Раководител на деловната единица е Тодор Стефанов.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ Хотелско-угостителско претпријатие „Хунап“ — Радовиш, бр. 368 од 23. VII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 272/76. (146)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 343 од 10. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 241 го запиша во судскиот регистар следното: Место Цатев П. Ѓорѓи, досегашен директор на Централното основно училиште „Кирил и Методи“ од с. Иловица — Струмичко, се именува за в. д. директор Минов Борис Томислав, кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на ОЗТ Централно основно училиште „Кирил и Методи“, село Иловица, Струмичко бр. 03-314/1 од 15. X. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 343/76. (156)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот тркалезен печат под назив: „4 — Лотарија на Македонија — Скопје — Број 28“, се огласува за неважен. (4276)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Пасош бр. МА 053217, издаден од Тетово на име Мердан Дидиќ, с. Пршовце, Тетово. (4176)
- Пасош број 449364 на име Владанка Серафимовиќ, ул. „29 Ноември“ — I Куманово. (4406)
- Меница број 565 од 31. 08. 1977 година, на вредност од 1.600,00 динари, на име ЗИК „Прилеп“ — ООЗТ „Оранжерии“ — Прилеп. (4421)
- Свидетелство за завршено III и IV година, издадени од Средно техничко училиште „Здравко Цветковски“ на име Самуил Бундалевски, Скопје. (3821)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Шерафедин Цавид, Скопје. (3822)
- диплома за завршено средно техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Атанас Апостоловски, Скопје. (3823)
- Свидетелство за завршен испит на име Веска Думановска, Скопје. (3824)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Миле Трајановски, Скопје. (3825)
- Воена книшка издадена од Пирот на име Петре Босилковски, Скопје. (3826)
- Воена книшка издадена од Т. Велес на име Ристо Ристовски, с. Ново Село, Скопје. (3827)
- Воена книшка издадена од Београд на име Никола Тасевски, Скопје. (3828)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Љубе Димишков, Скопје. (3829)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Менду Рамадан, Скопје. (3830)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Узаир Узаيري, Скопје. (3831)
- Воена книшка издадена од Вараждин на име Алекса Младеновски, Скопје. (3832)
- Индекс бр. 19531, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Снежана Георгиевска, Скопје. (3833)
- Работна книшка издадена од Битола на име Јован Јосифовски, с. Брусник, Витола. (3834)
- Студентска легитимација, издадена од ВПШ — Битола на име Видан Атанасовски, ул. „Маркова“ бр. 115, Прилеп. (3835)
- Книшка издадена од средно тутунско училиште на име Марија Јанеска, ул. „Бр. Лошески“ бр. 20, Прилеп. (3836)
- Свидетелство од V одделение на име Десанка Т. Нонеска, ул. „Егејска“ бр. 96, Прилеп. (3837)
- Свидетелство на име Стевка Сиљаноска, ул. „Будимаш“ бр. 16, Прилеп. (3838)
- Диплома издадена од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко“ на име Ѓорѓи Тавџиоски, ул. „Б. Талески“ бр. 117, Прилеп. (3839)
- Лична карта на име Томислав Ацески, Кеј „4 Јули“ бр. 24, Прилеп. (3840)
- Здравствена легитимација на име Петре Стојковски, с. Рилево, Прилеп. (3841)
- Воена книшка на име Мирко Симовски, ул. „Будимаш“ бр. 14, Прилеп. (3842)
- Уверение на име Стојан Петрушевски, с. Челопок, Куманово. (3843)
- Работна книшка на име Кенан Рамаданов, ул. „Илинденска“ бр. 5, Куманово. (3844)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУС Дурачка Река на име Слободан Цветановски, с. Дур. Река Куманово. (3845)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ „Д. Груев“, с. Ерделија на име Миле А. Јакимовски, ул. „8 април“ бр. 13, Куманово. (3846)
- Диплома на име Љуба Анастасова, ул. „Енгелсова“ бр. 31, Т. Велес. (3847)
- Здравствена легитимација на име Зекије Ајдини, с. Желино, Тетово. (3848)
- Свидетелство за III и IV одделение на име Тачедин Вељули, ул. „Бл. Тоска“ бр. 167, Тетово. (3849)
- Свидетелство од IV клас и за матура на име Делали Беџети, с. Лисец, Тетово. (3850)

- Здравствена легитимација на име Нешфет Рамадани, с. Каменјане, Тетово. (3851)
- Свидетелства за III и IV клас и диплома на име Агим Сабриу, с. Пирок, Тетово. (3852)
- Свидетелство од IV одделение на име Мирко Цветковски, с. Белче, Тетово. (3853)
- Свидетелство за IV одделение на име Станко Антов, с. Звезгор, Делчево. (3854)
- Работна книшка рег. бр. 9359, серија бр. 91129, издадена од Собранието на општината Ресен на име Неџмије Сабри Незирова, Ресен. (3855)
- Работна книшка на име Гаврил Јанчовски, ул. „Ванчо Прке“ бр. 17, Делчево. (3856)
- Свидетелство од VIII одделение на име Диме Иваноски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 181, Прилеп. (3857)
- Свидетелство бр. 266/69 за завршено индустриско училиште на име Кире Цветковски, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 102, Прилеп. (3858)
- Свидетелство од I година медицинско училиште на име Мирјана Николоска, ул. „М. Ацев“ бр. 85, Прилеп. (3859)
- Работна книшка на име Илија Кондоски, ул. „Пере Темелковски“ бр. 19, Прилеп. (3860)
- Свидетелство од VIII одделение на име Спаса Нешкоска, ул. „Пенка Котеска“ бр. 62, Прилеп. (3861)
- Свидетелство за III и IV година, издадени од ГУЦ „Здравко Цветковски“ Скопје, на име Видое Гаџовски, Скопје. (3862)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Тања Денковска, Скопје. (3863)
- Свидетелства за I, II и III година, издадени од УСУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Анастасија Аврамова, Скопје. (3864)
- Воена книшка издадена од Чаплина на име Тасим Велиовски, Скопје. (3865)
- Воена книшка издадена од Петровац на име Шефкет Ферати, Скопје. (3866)
- Возачка дозвола издадена од Скопје на име Абдула Исеини, Скопје. (3867)

СОДРЖИНА

	Страна
620. Одлука за групно помилување по повод Новата 1978 година — — — — —	1065
621. Одлука за помилување на осудени лица	1067
622. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1977 година — — — — —	1068
623. Одлука за утврдување на општиот интерес за изградба на железничка линија од нормален колосек Градско — Шивец (Топилница „Фени“) — — — — —	1068
624. Одлука за утврдување на општиот интерес за реконструкција на патот од II ред Куманово — Свети Николе — — — — —	1068
625. Одлука за утврдување на општиот интерес за реконструкција на патот од II ред Кичево — Македонски Брод — — — — —	1068
626. Одлука за утврдување на општиот интерес за изградба на индустриски објект за производство на акумулатори на подрачјето на општина Пробиштип — — — — —	1069
627. Одлука за утврдување на општиот интерес за изградба на индустриски објект — металски комбинат на подрачјето на општина Прилеп — — — — —	1069
628. Решение за формирање Комисија за исклучително материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна и именување претседател и членови на комисијата — — — — —	1069
629. Наредба за уплатување на средства на солидарноста — — — — —	1069
630. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразните и паразитните болести во 1978 година — — — — —	1070

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
во едицијата „ЗБИРКА НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ“
се печати

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

— со објаснувања и упатства за практична примена —

Збирката ги содржи: новиот Закон за работните односи, објаснувања кон членовите на Законот, обрасци и примери на одлуки, решенија и други акти од областа на работните односи, пример на Самоуправна спогодба за работните односи на работниците во основните организации на здружениот труд и работните заедници, одредби за работните односи од Законот за здружениот труд (глава IV и V).

Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што работат во стручните служби во организациите на здружениот труд, во самоуправните организации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за работните односи, и на сите други што пројавуваат интерес за проблемите од областа на работните односи.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, помошник на републичкиот секретар за законодавство и организација, а рецензија и предговор проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација и Милан Хорват, републички секретар за труд.

Книгата е во стандарден формат 12 x 17 см. во двобојна корица.

Цената е 100 динари.

Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

Општи акти на самоуправните интересни заедници

- | | | |
|---|------|--|
| Скопје | | |
| 325. Одлука за стапката на основниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување за 1978 година — — — — — | 1074 | |
| 326. Одлука за стапките на додатниот придонес за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење за 1978 година — — — — — | 1074 | |
| 327. Одлука за стапките на додатниот придонес за инвалидско осигурување за покривање на трошоците на инвалидското осигурување што настанале во врска со инвалидноста над утврдениот просек за 1978 година — — — — — | 1074 | |
| 328. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и другите примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1977 година — — — — — | 1075 | |
| 329. Одлука за најнискиот износ на пензиите за 1978 година — — — — — | 1076 | |
| 330. Одлука за граничниот износ на најниското пензиско примање за 1978 година — — — — — | 1076 | |
| 331. Одлука за измена на Одлуката за висината и начинот на доделувањето на средствата за вработување на невработените инвалиди на трудот и децата — инвалиди на осигуреници — — — — — | 1076 | |
| 332. Одлука за измена на Одлуката за висината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот и децата — инвалиди на осигуреници за времето додека се врши професионална рехабилитација надвор од местото на живеењето — — — — — | 1076 | |
| 333. Одлука за утврдување на придонесите на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување за финансирање на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување за 1978 година — — — — — | 1077 | |
| 334. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на Листата на готовите лекови што можат да се издаваат на рецепт на осигурените лица на товар на средствата на заедниците на здравството и здравственото осигурување — — — — — | 1077 | |
| 335. Одлука за утврдување на најнискиот нос на надоместокот на трошоците за коп на осигурено лице — — — — — | 1076 | |
| 336. Одлука за утврдување на најнискиот износ на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — — — — — | 1078 | |
| 337. Одлука за утврдување најнискиот износ на помошта за спрема на новородено дете — — — — — | 1078 | |
| 338. Одлука за усвојување на Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1978 година — — — — — | 1079 | |
| 339. Одлука за враќање на повеќе уплатените средства на организациите на здружен труд од придонесот од доходот и од придонесот од личниот доход од работен однос — — — — — | 1082 | |
| Тетово | | |
| 340. Одлука за стапките на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1978 година — — — — — | 1083 | |
| 341. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1978 година — — — — — | 1084 | |